

број	Активност	Носител	Рок	Појаснување/Дискусија
1.	Да се овозможи околина во која операторите ќе ги доставуваат своите податоци за постоечка и планирани инвестиции во НГА инфраструктура.	АЕК, МИОА, ГДИ	Крај февруари 2018	Софтверско прилагодување со цел реализација на активностите 2, 3 и 4
2.	Мапирање на бели зони на ниво на населени места каде што нема и не се планира инвестиција во NGN/NGA инфраструктура во следните три години.	оператори	15.03.2018	Преку едноставна алатка со контролен механизам (check box) на ниво на населено место со цел добивање на првична слика за бели зони.
3.	<u>Моментална состојба:</u> А) Операторите да исцртаат полигони за постоечки капацитети покриени со конкретна NGN/NGA технологија (FTTH, FTTC/В, DOCSIS 3.0), преку која може да се обезбеди сервис со определена брзина или Б) Да се направат зони околу постоечката инфраструктура со која располага АЕК со претпоставка на покривање во околина од 100(?) метри од оптичката траса за FTTH, 100(?) метри околу коаксиалниот кабел за DOCSIS 3.0 , 300 метри околу уличен кабинет за FTTC	Оператори доколку се определиме за опција А, АЕК, МИОА, ГДИ доколку се определиме за опција Б	30.04.2018	Да се дискутира предности и слабости на секоја опција и да се донесе заклучок која е подобра. Опција А Предности – поголема прецизност Недостаток – статична мапа Опција Б Предност – динамична и постојано ажурирана мапа
4.	<u>Планирани инвестиции</u> - исцртување на полигони – области каде операторите планираат да инвестираат во NGN/NGA технологија (FTTH, FTTC/В, DOCSIS 3.0), , за следниот период од 3 години (2019-2021)	оператори	30.04.2018	Податоците да бидат јавно достапни: - На ниво на оператори или - Агрегирани за сите оператори Поддршка за брзина (?) FTTH (>100Mbps) FTTC/В (>100 Mbps) DOCSIS 3.0 (30 Mbps <x <100 Mbps
5.	Мапирање на демографски податоци од попис 2002 (проценка на домаќинства и население по области	АЕК, МИОА, ГДИ	31.03.2018	
6	Начин на обезбедување на сигурност дека планираните инвестиции навистина ќе се реализираат	МИОА, АЕК		Следење на инвестициите, commitment од страна на операторите
7	Креирање алатки врз база на исцртаните области за колкав процент од населението е обезбеден каков сервис	АЕК, МИОА, ГДИ	10.04.2018	Процесирање на доставените податоци и креирање на бродбанд мапа која ќе биде јавно достапна.